



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракорисите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат

СКОПЈЕ

Сабота, 12 август 1950 година

Бр. 23

Год. VI

Овој број чини 4 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 ди-

154

Врз основа на чл. 18 ст. 4 од Законот за адвокату-
рага ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 102/46) го издавам
следниот

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАГРАДИ НА АДВОКАТИТЕ

Член 1.

Член 17 од Правилникот за награди на адвокати-
те објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 26 од 6
август 1947 година се изменува така, да новиот текст
гласи:

Ако адвокатот застапува повеќе странки во по-
станката, за застапување на втората и секоја поната-
мошна странка му припаѓа зголемување на наградата
од 10%, но не повеќе од вкупно 25%.

За кривичната постапка има одделна одредба во
Тарифата.

Член 2.

Адвокатската тарифа објавена во "Службен ве-
сник на НРМ" бр. 26/47 престанува да важи од денот
на влегувањето во сила на овој Правилник.

Член 3.

Се пропишува нова Адвокатска тарифа, која е
остаен дел на овој Правилник.

Член 4.

Овој Правилник влегува во сила од денот на об-
јавувањето му во "Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија".

Бр. 3356, 15-VII-1950 год. Скопје

Министер
на правосуднето на НРМ
Бл. Левков с. р.

АДВОКАТСКА ТАРИФА

I. ПРАВНИ СОВЕТИ

Тар. бр. 1.

За давање на правни совети: динари
а) писмени — — — — — од 100 — 300
б) усмени — — — — — — — — — 50

НАПОМЕНА:

1) Ако за давање на писмени совети треба опсеж-
но да се проучи предметот, да се уложи нарочен труд
и да се изгуби многу време, висината на награда-
та може да се зголеми најмногу до 100%

2) На адвокатот наградата од овој тарифен број
му припаѓа кога дадената правна помош се ограничи-
ла само на давање на правни совети.

II. ДОКУМЕНТИ

Тар. бр. 2

За составување на следните документи:

а) за документи што содржат едно- динари
страни правни работи — — — — — 100
б) За договори и спогодби, како и за изјава на
последна волја, ако вредноста на предметот е:
до 1000 динари — — — — — 100
од 1000 до 5000 динари — — — 100 — 250
од 5000 до 25000 динари — — — 200 — 400
од 25000 до 100000 динари — — — 300 — 700
преку 100000 динари — — — 600 — 1000
в) за полномошно и отказ на
полномошно — — — — — — — 50

НАПОМЕНА:

На адвокатот не му припаѓа одделна награда за
составување на трошковникот, како и за составување
на полномошно со кое странката го овластува да ја
заступува во постапката, нити му припаѓа награда за
откажување на полномошното што тој го врши во
текот на постапката.

III. ЗАСТУПУВАЊЕ И ОДБРАНА ПРЕД СУДОТ ПО КРИВИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Тар. бр. 3.

За составување на следните поднесци:

а) кривични пријави, предлози и при- динари
ватни тужби — — — — — — — 100
б) секој други поднесок по кривичната
постапка — — — — — — — — — 50

Тар. бр. 4

За застапување и одбрана:

а) за застапување на оштетениот и динари
приватниот тужител во целата постапка — 100 — 300
б) за одбрана во целата првостепенa постапка:
1) пред околинскиот суд — — — — — 150 — 500
2) пред окружниот суд — — — — — 250 — 700
3) пред врховниот суд — — — — — 400 — 1000
в) за одбрана во второстепената
постапка: динари
1) Пред окружниот суд — — — — — 250 — 700
2) Пред врховниот суд — — — — — 400 — 1000

НАПОМЕНА

1) Во сложените предмети кога одбраната била
сврзана со нарочен труд судот може да определи по

барање на адвокатот и поголема награда од овде предвидената, така да процентот на така зголемената награда не може да биде поголема од 100%.

2) Кога адвокатот брани односно застапува повеќе лица, му припаѓа награда: за одбрана односно застапување на две лица во сразмера 75%, за одбрана односно застапување на три или повеќе лица во сразмера 60% за секоје лице.

3) Ако претресот траел непрекинато повеќе од еден ден на адвокатот му припаѓа како награда за секој понатамошен ден, уште 300-500 динари.

4) По овој тарифен број му припаѓа награда и на адвокатот што е одреден за бранител по службена должност.

5) Ако поради одустанување на овластеното лице од обвинението предлогот или тужбата дошло до сопирање на постапката пред претресот или во почетокот на претресот, или ако претресот веднаш бил одложен по службена должност, на адвокатот му припаѓа награда од 100 динари.

Тар. бр. 5

За составување на жалби: динари

а) против пресудите:

1) на околистите судови — — — 100 — 400

2) на окружните судови — — — 150 — 600

б) против решенијата на околистите и окружните судови — — — 100 — 200

3) за одговор на жалба против пресудата — — — 100 — 200

Тар. бр. 6

За составување на предлози за подавање на барање за заштита на законитоста и за повторување на постапката — — — 150 — 600

Тар. бр. 7

За составување на молби: динари:

1) За одложување извршување на казната, бришење на осудата и за условно-отпуштање — — — 100

2) за помилување и за вонредно ублажување на казната — — — 150

IV — ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СПОРОВИТЕ ПРЕД СУДОТ И АРБИТРАЖНИОТ СОВЕТ

Тар. бр. 8

За составување на тужби: динари

а) за развод или поништување на бракот или за утврдување постоењето или непостоењето на бракот — — — 300

За признавање или одрекување брачноста на раѓањето или за, признавање на ванбрачното очинство — — — 200

За смеќавање на владението — — — 200

б) за останатите тужби, ако вредноста на спорниот предмет:

до 1000 динари — — — 50 — 100

од 1000 до 2000 динари — — — 50 — 150

од 2000 до 3000 динари — — — 100 — 200

од 3000 до 5000 динари — — — 100 — 250

од 5000 до 10000 динари — — — 150 — 300

од 10000 до 25000 динари — — — 200 — 350

од 25000 до 50000 динари — — — 250 — 600

од 50000 до 100000 динари — — — 300 — 800

преку 100000 динари — — — 500 — 1000

НАПОМЕНА:

1) За тужби менични, мандатни, чековни, од работните односи, за законско издржување (алиментација) за наплатавање на гирија и зајемнина на адвока-

тот му припаѓа половина од наградата предвидена за тужби под б) така да таа награда не може да биде помала од 50 динари.

2) Ако со тужбата за развод на бракот е сврзано барање за сместување на деца не се одмерува одделна награда за тоа барање, а ако е сврзано барање за алиментација, на адвокатот му припаѓа за тоа барање уште половина награда од овој тарифен број под б.

Тар. бр. 9

За следните поднесци:

а) одговори на тужба, иста награда како за тужба под Тар. бр. 8, со тоа да за приговорите против платните налози се плаќа награда по Тар. бр. 8 б;.

б) предлози за обезбедување на доказите, 50% од наградата по Тар. бр. 8, со тоа награда да не може да биде помала од 50 динари:

в) За останатите поднесци 25% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 8, со тоа да не може да биде помала од 30 динари.

Тар. бр. 10

За секоја расправа се плаќа иста награда како и за тужби по Тар. бр. 8

НАПОМЕНА:

1) За одложените рочишта на кои не било расправување, му припаѓа на адвокатот 25% од наградата предвидена во овој тарифен број, со тоа да не може да биде помала од 30 динари.

2) За рочишта на кои веднаш дошло до признавање на тужбеното барање, одрекување од тужбеното барање, повлекување на тужбата, спогодба, на адвокатот му припаѓа 50% од наградата предвидена во овој тарифен број, со тоа да не може да биде помал од 50 динари.

Тар. бр. 11

За составување жалби против пресуда, предлог за подавање барање за заштита на законитоста и барање за повторување на постапката иста награда како за тужба по Тар. бр. 8.

За составување на жалби против решенија како и за составување одговори на жалба против пресуда, половина награда предвидена за тужба по Тар. бр. 8, со тоа да не може да биде помала од 50 динари.

Тар. бр. 12

Во сложените предмети, кога работата на адвокатот во случаите од Тар. бр. 8-11, била сврзана со нарочен труд, судот може да одреди по барање на адвокатот и поголема награда од таа што е предвидена во Тар. бр. 8-11, со тоа да процентот на така зголемената награда не може да биде поголем од 100%.

V. ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ВАНПАРНИЧКАТА ПОСТАПКА

Тар. бр. 13

За составување на поднесци 50 — 150

Тар. бр. 14

а) За рочишта во оставинската постапка, ако вредноста на наследниот дел односно делот, што за себе го бара застапената странка е: динари

до 5000 динари — — — 50 — 250

од 5000 до 10000 динари — — — 150 — 300

од 10000 до 25000 динари — — — 200 — 350

од 25000 до 50000 динари — — — 250 — 600

од 50000 до 100000 динари — — — 300 — 800

преку 100000 динари — — — 500 — 1000

б) за рочиштата во останатите предмети во вонпарничката постапка на кои се расправувало за спротивни предлози на странките или се изведувале докази — — — 100 — 200

в) за сите останати рочишта — — 50 — 100

НАПОМЕНА:

За одложени рочишта на кои не се расправувало, на адвокатот му припаѓа 25% од наградата од овој тарифен број, со тоа да таа награда не може да биде помала од 30 динари.

Тар. бр. 15

За составување на жалби и предлози за подавање барање за заштита на законитоста:

а) во оставинската постапка како за рочиште по Тар. бр. 14а: динари

б) по останатите предмети во ванпарничната постапка — — — — — 100 — 300

VI. ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

Тар. бр. 16

За составување на следните поднесци:

а) предлог за дозвола за извршење и за предлози за издавање на привремени наредби 50% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 8:

б) За останатите поднесци 25% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 8, со тоа да не може да биде помала од 30 динари.

НАПОМЕНА:

Наградата за предлог за издавање на привремени наредби му припаѓа на адвокатот и ако предлогот бил даден во текот на спорот, а ако бил ставен во тужбата, тогаш на адвокатот не му припаѓа засебна награда за тој предлог.

Тар. бр. 17

За секое рочиште:

а) на кое се расправувало за спротивните предлози на странките или се изведувале докази припаѓа иста награда како за тужба по Тар. бр. 8 б;

в) за сите останати рочишта 50% од наградата за тужба по Тар. бр. 8 б, со тоа да не може да биде помала од 50 динари.

НАПОМЕНА:

За одложени рочишта на кои не се расправувало му припаѓа на адвокатот 25% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 8 б, со тоа да не може да биде помала од 30 динари.

Тар. бр. 18

За составување на жалби, предлози за подавање барање за заштита на законитоста му припаѓа на адвокатот награда предвидена за тужба по Тар. бр. 8

VII — ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА

Тар. бр. 19

За составување на следните поднесци:

а) предлози на доверителите на извршеникот за отварање на стечај, иста награда како и за тужба по Тар. бр. 8 б;

б) за сите останати поднесци 25-50% од наградата предвидена за тужба по Тар. бр. 8 б.

НАПОМЕНА:

За одредување вредноста на барањето во стечајната постапка меродавна е вредноста што се остварува во постапката.

Тар. бр. 20

За секое рочиште припаѓа награда предвидена за тужба по Тар. бр. 8 б,

НАПОМЕНА:

За одложени рочишта на кои не се расправувало на адвокатот му припаѓа 25% од наградата од овој тарифен број.

Тар. бр. 21

За составување на жалби и предлози за подавање барање за заштита на законитоста припаѓа награда предвидена за тужба по Тар. бр. 8 б,

VIII. ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ИНТАБУЛАЦИОНО-ТАПСКА ПОСТАПКА

Тар. бр. 22

За составување на следните поднесци:

а) молби за стапување на прибелешка, интабулација, симнување на терет спрема вредноста на предметот: динари

до 25000 динари — — — — — 100

од 25000 до 50000 динари — — — — — 200

од 50000 до 100000 динари — — — — — 300

преку 100000 динари — — — — — 400

б) за останатите поднесци 50% од наградата предвидена под а.

НАПОМЕНА:

Ако со еден поднесок се бараат повеќе впишувања врз основа на истиот документ, на адвокатот му припаѓа само една награда, која се одредува спрема највисоката вредност на правото што е предмет на впишувањето.

Тар. бр. 23

За составување на жалби, предлози за подавање барања за заштита на законитоста, припаѓа иста награда како за поднесци по Тар. бр. 22а.

IX. ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ И ПРЕД ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА.

Тар. бр. 24

За составување на поднесци: динари

а) врз основа на кои се покренува управна постапка — — — — — 100 — 200

б) за сите останати поднесци — — — — — 50 — 100

Тар. бр. 25

За застапување во постапка за усвојување од почетокот до конечната одлука — 150 динари

Тар. бр. 26

а) За секое рочиште на кое се расправувало за спротивни предлози на странките или се изведувале докази — — — — — 100 — 200

б) за секое друго рочиште — — — — — 50 — 100

НАПОМЕНА:

За одложено рочиште на кое не се расправувало на адвокатот му припаѓа 50% од овде предвидената награда.

Тар. бр. 27

За приговори, жалби, предлози за подавање барања за заштита на законитоста и предлози за потврдување на постапката — — — — — 100 — 300

X. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Тар. бр. 28

За разгледување на списите на адвокатот му припаѓа награда — — — — — 50 — 100

НАПОМЕНА:

1) Ова награда му припаѓа на адвокатот само тогаш кога разгледувањето на списите било потребно за давање на правна помош.

2) Награда од овој тарифен број му припаѓа на адвокатот без оглед на видот и вредноста на предметот и без оглед да ли работата е извршена во судот.

органот на државната власт или органот на државната управа.

Тар. бр. 29

За разгледување на интабулационите и таписките книги — — — — — 50 — 100

НАПОМЕНА:

Ова награда му припаѓа на адвокатот само тогаш кога разгледувањето на интабулационите и таписките книги било нужно за давање на правна помош.

динари

Тар. бр. 30

а) За преписи, прилози кон тужба и останатите поднесци, за секој препишан лист — — — — — 20

б) За состав, изработка и отправок на опомена, известување за рочишта и слично — — — 30

Тар. бр. 31

ПАТНИ ТРОШКОВИ

При превземањето на работи вон од седиштето на адвокатската канцеларија, ако местото од превземената работа е оддалечена повеќе од 3 километра од границата на синорот од местото на седиштето на адвокатската канцеларија, на адвокатот му припаѓа покрај наградата за свршавање на работите, на име патни трошкови:

1) Накнада на трошковите за употребата на јавно превозно средство (железница, параход, автобус), кое со најмал трошок може да се употреби по најкусо саобраќајна линија од седиштето на адвокатската канцеларија до местото каде има да се изврши работата и назад;

2) дневница во износ од 400 динари.

НАПОМЕНА:

1) Според процената на секој конкретен случај и поднесените докази на адвокатот предвидената дневница може да се зголеми до 30%.

2) Ако адвокатот ги обавува патувањата со железница или параход тогаш за патување со железница му припаѓа накнада за платена железничка карта на II класа, а за патување со параход, накнада за платена превозна карта I класа.

3) Кога за патување не може да се употреби средство за јавен саобраќај, на адвокатот му припаѓа за превоз по 5 динари за еден километар. Започнатиот километар се смета као цел. Кога странката на адвокатот му дала превозно средство, адвокатот нема право на километража.

4) Кога адвокатот се задржи на пат помалку од 6 часа му припаѓа половина дневница, а преку 6 часа цела дневница.

5) Кога адвокатот за време на едно патување обавува повеќе работи за повеќе странки, патните трошкови сразмерно ги плаќаат сите странки.

155

Врз основа на чл. 47 од Основниот закон за управување со државните стопански претпријатија и со повисоките стопански здруженија од страна на работните колективи а во врска со точ. 10 од Напатствието за спроведувањето на првите избори на работнички совети и управни одбори на државните стопански претпријатија, Владата на Народна Република Македонија го донесува следното

РЕШЕНИЕ

Изборите за работнички совети на стопанските претпријатија на територијата во Народна Република

Македонија да се извршат од 22-VIII-1950 год. најдоцна до 15.IX.1950 год.

Бр. 2698 31.VII.1950 год. Скопје

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски е. р.

156

Врз основа на чл. 47 од Основниот закон за управување со државните стопански претпријатија и со повисоките стопански здруженија од страна на работните колективи а во врска со точ. 67 од Напатствието за спроведувањето на првите избори на работнички совети и управни одбори на државните стопански претпријатија Владата на Народна Република Македонија го донесува следното

РЕШЕНИЕ

Работничките совети во претпријатијата во коишто се запослени до 30 работници и службеници да се состанат на свој прв состанок во времето од 1.IX. до 1.X.1950 година.

Бр. 2699 31-VII-1950 год. Скопје

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски е. р.

157

Врз основа на чл. 10 став 2 од Уредбата за Вториот народен заем на Петгодишниот план на развјток на народното стопанство на Федеративна Народна Република Југославија, Владата на Народна Република Македонија го донесува следното

РЕШЕНИЕ

За раководење на работите околу уписот и уплатата на Вториот народен заем на Петгодишниот план на развјток на народното стопанство на Федеративна Народна Република Југославија се именува Комисија на Народна Република Македонија во состав:

- 1) Даре Џамбаз, Министер на финансите.
- 2) Вера Ацева, Претседател на Комисија на државната контрола на Народна Република Македонија,
- 3) Ристо Бајалски, Министер на трговијата и снабдувањето,
- 4) Кемал Сејфула, претседател на Советот за комунални работи и локална индустрија на Владата на НРМ,
- 5) Мито Теменугов, Министер на земјоделието,
- 6) Џафер Кодра, Министер на трудот,
- 7) Илија Спировски, секретар на Земскиот одбор на Сојузот на борците од Народно-ослободителната борба,
- 8) Ацо Ицев, претседател на Главниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија за Македонија,
- 9) Крсте Марковски, секретар на Централниот комитет на народната младина на Македонија,
- 10) Трајче Груевски, член на Главниот одбор на Народниот фронт за Македонија,
- 11) Киро Миљовски, Ректор на Универзитетот во Скопје, и
- 12) Тодор Николовски, артист од македонскиот народен театар.

Бр. 2573 21.VII.1950 год. Скопје

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, е. р.

Министер на Владата
М. Митевски, с. р.



СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Марија Светиславова Димитрова, од Скопје поднесе тужба против мажот и Светислав (Славчо) Димитров за развод на бракот, кој е со непознато местожителство и во неизвесност што се гледа од издаденото уверение на Градскиот народен одбор за гр. Скопје I реон бр. 10132 од 21-VI-1950 година, те се повикува да во срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судот му одредува за бранител Жика Баждавела, адв. од Скопје, кој ќе го заступува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје бр. 759/50 год.

Фетија Шабанова Нухинова од град Скопје, подаде против мажот и Шабан Нухи Јусеинов тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Шабан е со непознато местожителство и неизвесен адрес, согласно уверењето на IV реонски народен одбор на град Скопје бр. 6145 од 15-IV-1950 год., се повикува да се во петнаестодневен срок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо го одредува Петар Лештер, судија при Околинскиот суд — Скопје, кој ќе го заступува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје Г. бр. 479/50 I—4—68

Бахрија Керимова Таирова, родена Демирова од град Скопје, подаде против мажот и Керим Таиров тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Керим е со непознато местожителство и неизвесен адрес, согласно уверењето на III-реонски народен одбор на град Скопје бр. 2640 од 14-III-1950 год., се повикува да се во петнаестодневен срок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо го одредува Петар Лештер, судија при Околинскиот суд — Скопје, кој ќе го заступува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје Г. бр. 332/50 I—4—69

Анга Грујевска од село Гара Зелениково, Скопска околина, подаде против мажот и Трајче Грујевски тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Трајче е со непознато местожителство и неизвесен адрес согласно уверењето на Месниот народен одбор, село Зелениково бр. 297 од 15-VI-1950 год., се повикува да се во петнаестодневен срок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо го одредува Петар Лештер, судија при Околинскиот суд — Скопје, кој ќе го заступува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје, Г. бр. 474/50 I—4—70

Велика Добре Јаковлеска Богданова, од село Долно Соње — Скопско подаде против мажот и Добре Јаковчев Богданов тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот е со непознато местожителство и неизвесен адрес, согласно уверењето на Месниот народен одбор село Долно Соње — Скопско, се повикува да се во петнаесетодневен срок по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо го одредува Жика Баждавела, адвокат од град Скопје, кој ќе го заступува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје. I—4—73

Зафирка, мажена Лазар Лазарова од село Нивиште, по татко Серафимова Лулеска, од село Дуф Гостиварско, подаде против мажот и Лазар тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Лазар е со непознато местожителство и неизвесен адрес, согласно уверењето на Месниот народен одбор село Дуф, Гостиварско, бр. 212/50 год. се повикува да се во петнаесетодневен срок по излегувањето на овој оглас

во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо го одредува Јердан Стојанов, адвокат од Скопје, кој ќе го заступува на негови трошак.

Од Околинскиот суд во Скопје, Г. бр. 602/50 I—4—76

Сотирка Борисова Андонова, од гр. Скопје, подаде против мажот и Борис Арсов Андонов, тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Борис е со непознато местожителство и неизвесен адрес, согласно издадената потврда од Поверенството на внатрешните работи во Скопје од 29 V 1950 година и писмо на Народната селска општина, село Сигово — Силистренско — Н. Р. Бугарија бр. 715/50 од 21. III. 1950 година, се повикува да се во срок од 15 дена по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НР Македонија" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судов ексофицијо го одредува Јанко Дика, адв. приправник од Скопје, кој ќе го заступува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје Г. 48/50 година. I—5—82

Хајрија Мефаил Бекирова, од гр. Скопје, подаде против мажот и Мефаил Емир Бекиров, тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Мефаил е со непознато местожителство и неизвесен адрес, согласно издаденото маалско уверение на Народниот одбор на III реон на гр. Скопје бр. 964/50 од 22. VI. 1950 година, се повикува да во срок од 30 дена по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НР Македонија" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судов ексофицијо го одредува Јанко Дика, адв. приправник од Скопје, кој ќе го заступува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје, Г. 472/50 година.

I—6—97

Манифе Муаремова Исламова, од Скопје, подаде против мажот и Муарем Исламов Муаремов, тужба за развод на бракот. Бидејќи истиот Муарем е во неизвесност и со непознато местожителство, согласно издаденото уверение од Народниот одбор на III реон за гр. Скопје, под бр. 933/50 од 12. VI. 1950 година, те се повикува да во срок од 30 дена од излегувањето на овој оглас во "Службениот весник на НР Македонија" се јави или одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицијо го одредува Жика Баждавела, адв. од Скопје кој ќе го заступува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје I. 627/50 I—6—98

Пред овој суд се води постапка за прогласување за нестанал-умрен Димо Павлов Трајков Шилков, од с. Љубанци, кој како војник во ЈА во Трета Македонска ударна бригада на Сремскиот фронт во месец април 1945 год. нестанал и од тогаш до денес не се знае ништо за него, дали е жив или не.

Се поканува нестанилиот Димо Павлов Трајков Шилков, од село Љубанци, и секој оној кој нешто знае за него да јави на судов или на одредениот старател Павле Шилков од с. Љубанци, во срок од три месеци од денот на објавувањето на овај оглас во "Службен весник на НРМ", во противно нестанилиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 652/50, 29. V. 1950 год. I—5—81

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

По бракоразводното дело на Пембе Иса Рамаданова, по татко Целадинова, од гр. Битола против Иса Рамадановски, од с. Црнилиште—Бродско, живущт во гр. Битола, а сега со непознато местожителство, се поканува тужениот Иса да се во срок од 15 дена, од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ", јави на овој суд. Во противен случај делото ќе се разгледува со одредениот му од страна на судот заступник.

Од Околинскиот суд во Битола, Гр. д. бр. 261/50

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен Добривоје Младеновиќ кој е последен пат виден во Прокупље на 27-I-1943 год. кога на утрото ојде со магаре во Иланина по дрва и не се врати.

Се повикува нестанилиот Добривоје како и секој оној кој нешто знае за него да јави на овој суд во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". Во противен случај ќе се донесе решение со кое нестанилиот Добривоје ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1033/50 г.

I—4—60

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Околинскиот суд во град Куманово објавува дека, е покрената постапка за огласување умрен лицето Александар Стојанов Божиновски, од град Куманово, кој е през месец септември 1944 год. како ученик одвлечен од окупаторите и исчезнал.

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, помошник правен референт.

Се поканува напред именуваниот во колку е во живот, како и секој оној кој што знае нешто за него, да јави на овој суд или на поставениот му скрбник во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". Во противен случај по истекот на горниот рок ќе смета за докажана неговата смрт и ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. бр. 90/50 од 17-IV 1950 год.

I—4—61

Околинскиот суд во град Куманово, објавува дека е покрената постапка за огласување умрен лицето Рамиз Јашаровски од град Куманово, кој е през месец јануари 1944 год. исчезнал во место звано "Белинке", Бугарија и таму некаде умрел.

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, помошник правен референт.

Се поканува напред именуваниот во колку е во живот, како и секој оној кој што знае нешто за него, да јави на овој суд или на поставениот му скрбник во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". Во противен случај по истекот на горниот рок ќе смета за докажана неговата смрт и ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. бр. 243/1950 од 17-5V-1950 год.

I—4—63

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУГА

Сија Трцоска по татко Згала од село Долна Белица, околија Струшка, подаде против мажот и Панде Трцоски од село Долна Белица сега со неизвесна адреса во Америка тужба за развод на бракот.

Се поканува тужениот Панде да во рок од четири месеци од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави на овој суд со својата точна адреса. Во противно делото ќе се расправи во негово отсуство со одредениот заступник Виктор Трцовски од село Долна Белица.

Од Околинскиот суд во град Струга, Гр. Д. бр. 3/50

I—4—58

ОКОЛИСКИ СУД ВО СВ. НИКОЛЕ

Фанка бив. жена Георги А. Спасевски, бив. од с. Драгош, Битолска, околија по татко Тодора Рендева, од с. Драгош, а сега во село Неменица, Св. Николска околија, подаде до овој суд тужба против Георги Гатов Спасевски, од село Драгош, Битолска околија — сега во неизвесност — за развод на бракот.

Се поканува тужениот Георги, да во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави во овој суд. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со одреден од сулов заступник.

Од Околинскиот суд — Св. Николе Г. Бр. 67/50 дод. 23 јуди 1950 година.

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА ПРОМЕНА НА ФИРМАТА, СЕДИШТЕТО И ПРЕДМЕТ НА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИРОВ ТАЛК, ЗЕМЈАНИ БОИ, ШКРИЛЦИ И КИЗЕЛГУР СО СЕДИШТЕ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Владата на НРМ, бр. 871 од 13 III- 1950 година, фирмата, седиштето на претпријатието за производство на сиров талк, земјани бои, шкрилци и кизелгур со седиште во Титов Велес се менува и гласи **ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАОЛИН ЗЕМЈАНИ БОИ И КИЗЕЛГУР СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА**.

Предмет на работата на претпријатието се менува и не биде: производство на каолин, земјани бои и кизелгур.

Бр. 3715 од Министерството на финансите на НРМ 7-IV-1950 година.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ СЕРВИЗ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ СО СЕДИШТЕ ВО КОПЛЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансите на НРМ, бр. 3169 од 24 III 1950 г. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, на страна 218 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

СЕРВИЗ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ СО СЕДИШТЕ ВО КОПЛЕ

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 872 од 13 III 1950 година.

Предмет на работата на претпријатието е да ги набавува сите потрошни и инвестициони материјали од планска и вонпланска расподела нужни за произведување на производите и откупните планови на мрежата на Министерството на државни набавки.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Министерството на државните набавки на НР Македонија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Мила Арсовски, во границите на овластението.

Бр. 3169 од Министерството на финансите на НРМ 24 III 1950 г.

II—7—130

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ПОШУМУВАЊЕ НА ПОРОИ "ОХРИДСКО ЕЗЕРО" СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 3093 од 3-IV-1950 г. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, на страна 284 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ПОШУМУВАЊЕ НА ПОРОИ "ОХРИДСКО ЕЗЕРО" СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 875 од 13-XII-1950 година.

Предмет на работа на претпријатието е уредување на порои, подигање на ветро заштитни појаси, пошумување на поројните периметри, ресурекициони сечи во поројните периметри.

метри, произведување на шумски фиданки и собирање на шумско семе за сопствени потреби.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Министерството за шумарство на НР Македонија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Никола Богданов, во границите на овластението.

Бр. 3093 од Министерството на финансите на НРМ
3 IV 1950 г. II—8—143

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОТКУП НА ПАМУК СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 1102 од 9 III 1950 г. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, на страна 290 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОТКУП НА ПАМУК СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 5913 од 21 XII 1949 година.

Предмет на работата на претпријатието е обезбедување производство на памук со контрахирање, откуп, снабдување производителите со семе, вештачко гудре, алат, машини и потребен материјал како и превземање други мерки за унапредување на производството на памук и испраќање памукот на индустриите.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Петар Виларов.

Бр. 1102 од Министерството на финансите на НРМ
9-III-1950 г. II—8—134

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Финансовото поверенство при Градскиот народен одбор на град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на финансовото поверенство на ГНО Скопје бр. 3603 од 20. мај. 1950 год. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење под фирма:

Градско претпријатие "ГРАДСКИ СЕРВИС за локална индустрија и занаетчиство" — Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на град Скопје бр. 3206 од 19. II. 1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: снабдување со материјали, машини, алат и друго, локалната индустрија и занаетчиство во град Скопје.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Поверенството за локална индустрија и занаетчиство при ГНО — Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Димитар Марковски, директор на претпријатието а сите финансиски напознати колективно со Крсто Гударовски, шеф на сметководството.

Бр. 3603 од 20. мај. 1950 год. II—11—196

РЕГИСТРАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СТРУГА

Денес е извршен упис во регистарот на државните стопански претпријатија при Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии во град Струга на страна 16 под бр. 16 на Угостителско туристичко претпријатие со седиште во град Струга.

Претпријатието е основано со решение бр. 412 и одлука бр. 412 од 10-I-1950 год. на Околинскиот народен одбор во град Струга.

Предмет за работата на претпријатието е: снабдување на слободни цени туристи и пролазници на туристички и пролазни купони исто така и целокупната работа во угостителството и туризмот.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на гр. Струга.

Претпријатието ќе го потпишува Владо Димовски, директор, во границите на овластението а во рамките на Правилникот за работата на претпријатието.

II—4—58

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИНСКИОТ ОВОШТЕН РАСАДНИК "ЦВЕТАН ДИМОВ" СО СЕДИШТЕ ВО СЕЛО ДОЛНО ЛИСИЧЕ

Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

На основание на решението на Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Скопје бр. 200 41 од 26-XI-1949 год., записано е во регистарот на државните стопански претпријатија под фирма: Околински овоштен расадник "Цветан Димов" со седиште во село Долно Лисиче.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор на Скопска околија во Скопје бр. 19461/49 год.

Предмет за работата на претпријатието е: да произведи овошни садници.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Скопје.

Бр. 20041 од 26-XI-1949 год.

II—4—98

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛУШТЕЊЕ НА ОРИЗ И МЕЛЕЊЕ НА БРАШНО — ОРИЗОВО-МЕЛИНСКИ КОМБИНАТ "ИСКРА" СО СЕДИШТЕ ВО КОЧАНИ

Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Кочани, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението бр. 1593 од 8-II-1950 год. на Околинскиот народен одбор уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 17 државно стопанско претпријатие под фирма: Оризово-мелински комбинат "Искра" со седиште во Кочани.

Претпријатието е основано со решение бр. 1593 од 3-II-1950 год. на Околинскиот народен одбор — Кочани.

Предмет на работата на претпријатието е: да врши луштење на ориз и мелење на брашно.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Кочани.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот на претпријатието Неофит А. Бабамовски од град Кочани.

Од Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор бр. 1593 од 8-II-1950 г. II—6—102

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОПРАВКИ И УСЛУГИ "КОЖУФ" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД ГЕВГЕЛИЈА

Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Гевгелија, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Гевгелија бр. 3971 од 30 III 1950 год. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија под фирма: Градежно претпријатие за поправки и услуги "Кожуф" со седиште во Гевгелија.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на град Гевгелија бр. 1162 од 13-III-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да гради помали јавни згради и врши поправки и услуги на населението.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Народниот одбор на град Гевгелија.

Претпријатието ќе го потпишува и задолжува Чавдаров Георги, директор на претпријатието.

Бр. 3971 од Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Гевгелија. II—7—127

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ "БРЕГАЛНИЦА" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД ШТИП.

Поверенството за финансии при Обласниот народен-одбор на град Штип врз основа чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа решението на Обласниот народен одбор уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од обласно претпријатие "Брегалница" со седиште во град Штип.

Претпријатието е основано на основание решението на обласниот народен одбор бр. 435 од 1-III-1950 год.

Административно оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Обласниот народен одбор на град Штип.

Предмет за работата на Обласното претпријатие "Брегалница" е снабдување со материјали, делови и други потреби од областа на аутомобилизмот.

Фирмата на претпријатието е полноважно потпишува и претставува во рамките на овластението Никола Трајков Самуилов, директор на истото претпријатие.

II-6-110

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШУМУВАЊЕ И БУИЦИ "ПОНИКВА" СО СЕДИШТЕ ВО КОЧАНИ

Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор — Кочани во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението бр. 3866 од 27-III-1950 год. на Околинскиот народен одбор — Кочани уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 18 државно стопанско претпријатие под фирма: Околинско претпријатие за буици и пошумување "Пониква" со седиште во Кочани.

Претпријатието е основано со решение бр. 339 од 4 IV 1950 год. на Околинскиот народен одбор — Кочани.

Предмет на работата на претпријатието е: да врши равнење на буици и пошумување на голети во Кочанска околина.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Кочани.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот на претпријатието Осман Азисов од град Кочани.

Од Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Кочани бр. 3866/50 г.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ОКОЛИНСКО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ТРУДБЕНИК" СО СЕДИШТЕ ВО БРОД

Поверенство за финансии при Околинскиот народен одбор — Брод, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор — Брод бр. 4472 од 22 април 1950 год. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење, на страна 4 државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма:

Околинско производително претпријатие "Трудбеник" со седиште во Брод

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор во Брод бр. 4463 од 22 април 1950 г.

Предмет на работата на претпријатието е: а) производство на вар, камен, огревно дрво за печење вар која ќе биде наменета за широка потрошувачка во изградбата, како ворта така и каменот, б) Производството на вар првенствено ќе се троши за објекти во околината, а по потреба ќе се продава по договор и на други лица или претпријатија во околината, в) Исто така своето производство на вар претпријатието може да го пласира преку трговачката мрежа и во својата околина према склучен договор со трговачкото претпријатие. г) Претпријатието може својата делатност да ја прошири и на дрвена индустрија, во прво време со изработка на различна изработка а имено: како налуни, спилци за кола, гобелки за кола, дужици за каша и бочви и др. ситни дрводелски изработки. Ова производство ќе се продава преку трговачката мрежа во околината.

Претпријатието може да прима и да склучува договори за испорачка на материјали под точка г) било со трговски или други претпријатија.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Брод.

Фирмата ќе ја потпишуваат Коста С. Димоски, директор на претпријатието.

Бр. 4472 од Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Брод, 3 мај 1950 година. II-10-188

РЕГИСТРАЦИЈА НА ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ХУНАП" СО СЕДИШТЕ ВО Св. НИКОЛЕ

Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии во Св. Николе, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Извршен е упис во регистарот на државните стопански претпријатија при Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии во Св. Николе на страна 8 на Хранително-угостителското претпријатие "Хунап" со седиште во Св. Николе.

Предмет на работата на претпријатието е: продавање на хранителни продукти и пијалоци.

Претпријатието е основано со решение бр. 442 од 15 VI 1949 год. од Пленумот на Околинскиот народен одбор во Св. Николе.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Св. Николе.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува директорот Миле Гошев Манев, во границите на овластението.

Бр. 10160 од 1-II-1950 год.

II-4-75

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ХИДРОЦЕНТРАЛИ, ДАЛЕКОВОДИ И МЕЛИОРАЦИОНИ РАБОТИ "СВЕТЛОСТ" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на градежите на НРМ бр. 113 од 1-II-1950 год. Костовски Ристов Љубе е назначен за директор на Градежното претпријатие за хидроцентрали, далеководи и мелиорациони работи "Светлост" со седиште во Скопје и на должност стапил на 1-III-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластението.

Со решение на Министерството на градежите на НРМ бр. 716 од 1-XII-1949 г. разрешен е од должноста досегашен директор Ристо Стојановски и од 1-XII-1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 5619 од Министерството на Финансии на НРМ, 23-V-1950 г.

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО КОЛОНИЈАЛ И ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија

пријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството за трговија и снабдување на НРМ бр. 575 од 1. XII, 1949 год. Борис Димитровски е назначен за директор на Трговското претпријатие за промет со колонијал и прехранителни артикли со седиште во Скопје и на должност стапил на 8. XII, 1949 г. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластуението.

Со решение на Министерството за трговија и снабдување на НРМ бр. 574 од 1. XII, 1949 г. разрешен е од должноста досегашен директор Ордан Минов и од 8. XII, 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 17821/49 од Министерството на финансите на НРМ 21. I, 1950 г. II—4—60

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ФАБРИКА ЗА ДРВЕНА ИНДУСТРИЈА "ТРЕСКА" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на индустрија и рударството на НРМ бр. 5 од 7-I-1950 г. разрешен е од должноста досегашен директор Киро Марков и од 19-I-1950 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 6 од 7-I-1950 год. Саид Ш. Суљо е назначен за директор на Фабриката за дрвена индустрија "Треска" со седиште во Скопје и на должност стапил на 19 I 1950 г. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластуението.

Бр. 899 од Министерството на финансите на НРМ, 26 I 1950 г. II—4—66

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА НАРОДЕН ОДБОР СО ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ "ИЗ- ГРАДБА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството за комунални работи на НРМ бр. 1202 од 31-XII-1949 год. Димитар Јаковлев е назначен за директор на Претпријатието за снабдување на народните одбори со градежни материјали "Изградба" со седиште во Скопје, и на должност стапил на 2-I-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластуението.

Со решение на Министерството за комунални работи на НРМ бр. 1201 од 29-XII-1949 год. разрешен е од должноста досегашен директор Митко Недев и од 2-I-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 701 од Министерството на финансите на НРМ — 27-I-1950 год. II—4—67

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО КРЕДИТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — КОМУНАЛНА БАНКА — СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Градскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Битола врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Битола бр. 134 од 1-IV-1950 год. разрешен е од должноста Петар Петрушевски, директор на Градското кредитно претпријатие — Комунална банка — Битола од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Битола назначен е Панде Илиев Неделковски, за директор на Градското кредитно претпријатие — Комунална банка — Битола, кој е го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието од денот на назначувањето му. II—10—177

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО — БИТОЛА

Гр. народен одбор — Поверенство за финансии — Битола врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Битола бр. 95 од 1-III-1950 год. разрешен е од должноста Никола Талев, директор на Градското народно претпријатие за лозарство — Битола, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Битола назначен е Благој Јованов Бисаков, за директор на Градското претпријатие за лозарство — Битола, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, од денот на назначувањето му. II—10—176

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ФАБРИКАТА ЗА ТУЛИ И КЕРАМИДИ "ПРОЛЕТЕР" — СКОПЈЕ

Финансовото поверенство при Градскиот народен одбор на град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 720 од 1. II, 1950 година, разрешен е од должноста Лобри Малијевски директор на фабриката за тули и керамики "Пролетер" — Скопје, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот одбор одбор на град Скопје бр. 720 од 1. II, 1950 год. назначен е за директор на фабриката за тули и керамики "Пролетер" Скопје, Шаип Сефер, кој ќе го потпишува — задолжува и раздолжува истото претпријатие во границите на овластуението. Бр. 817 од 15. II, 1950 година. II—4—71

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА КИНО "ЕДИНСТВО" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД КИЧЕВО

Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор на Кичевска околина Поверенство за финансии бр. државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Кичевска околина Поверен, за финансии бр. 1178 ид 2-IX-1949 год. другарот Топаловски Селман од град Кичево е назначен за директор на кињото "Единство" со седиште во град Кичево и на должност стапил на ден 1-X, 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластуението.

Со решение на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Кичевски околина под бр. — од 30-IX-1949 год. разрешен е досегашниот директор на кињото "Единство" другарот Антон Лаковски и од 30-IX-1949 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Од Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Кичево. Бр. 1178 од 2-XII-1949 год. II—1—1

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДСКО СТОЛАР- СКО-МОЛЕРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ТОДОР КОЛАРОВ" СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Штип во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Штип бр. 545 од 15-II-1950 год. Крум Барзов е назначен за директор на Градското столарско-молерско претпријатие "Тодор Коларов" со седиште во Штип и на должност стапил на 1-I-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластуението.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Штип бр. 532 од 15-XII-1949 год. разрешен е од

должноот досегашен директор Петар Чачаров и од 1-I-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Од Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор Штип.

Бр. 1928 од 10-I-1950 год.

II—3—46

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА МЕБЕЛО-СТОЛАРСКА РАБОТИЛНИЦА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со Решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 2154 од 30-III-1950 год. назначен е за директор на Градската мебело-столарска работилница — Скопје, Русјаковски Ацо кој ќе ја потпишува работилницата во границите на овластувањето, а во рамките на Правилникот за работата на истата работилница.

Бр. 1956 од 18-IV-1950 год.

II—9—153

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА ШАПКАРСКА РАБОТИЛ- НИЦА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД БИТОЛА

Градскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Битола, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Битола бр. 45 од 1-II-1950 г. разрешен е од должноста Стеван Белевски, директор на Градската шапкарска работилница во Битола од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со истото решение на Градскиот народен одбор на град Битола назначен е Илија Илиевски за директор на Градската шапкарска работилница во Битола кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието од денот на назначувањето му.

II—10—182

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОПРАВКА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И ЕЛЕКТРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ "ОБЕЗБЕДИТЕЛ" ВО ТЕТОВО

Поверенството за финансии при ГНО во Тетово во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Градскиот народен одбор во Тетово бр. 128 од 1 јануари 1950 година е назначен за директор на Претпријатието за оправка на станбени згради и електропроводни инсталации "Обезбедител" во Тетово Спасо Гавроски од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со решение на Градскиот народен одбор во Тетово бр. 1078 од 31 јануари 1950 година е разрешен од должноста Симо Серафимовски досегашен директор на Претпријатието за оправка на станбени згради и електропроводни инсталации "Обезбедител" во Тетово од кој ден му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Од Поверенството за финансии при ГНО во Тетово бр. 241 од 20 април 1950 година.

II—9—156

ПРОМЕНА НА АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНИОТ РАКОВОДИТЕЛ НА ГРАДСКАТА ВЕЛОСИПЕДСКА РАБОТИЛНИЦА СКОПЈЕ

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 528 од 29 XII 1948 год. Градската велосипедска работилница — Скопје се издвојува од Административно-оперативното раководство на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Скопје и се става под Административно-оперативно раководство на Извршниот одбор на Народниот одбор за I реон Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува — задолжува и раздолжува Амвр Медунјанин раководител на истата работилница.

Бр. 1237 од 3. IV. 1950 год. на Поверенството за финансии при ГНО Скопје.

II—121

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВЕН АВТО-ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА СО СЕДИ- ШТЕ ВО ПРИЛЕП ОД РЕГИСТАРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Да се од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 202 избрише претпријатието за јавен авто-транспорт и шпедиција со седиште во Прилеп, затоа што истото врз основа решението на Владата на Народна Република Македонија бр. 4646 од 31 VIII 1949 година постанува претпријатије од обласно значење.

Бр. 3987 од Министерството на финансии на НРМ 12 IV 50 г.

II—9—158

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТО-ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА СО СЕДИШТЕ ВО КУМАНОВО

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 90 избрисано е претпријатието за авто-транспорт и шпедиција со седиште во Куманово, затоа што истото врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 4646 од 31 VIII 1949 година постанува претпријатије од обласно значење.

Бр. К. 17385 од Министерството на финансии на НРМ 26 II 1950 год.

II—4—62

БРИСАЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ИНВАЛИДСКО ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ СО СЕДИ- ШТЕ ВО ПРИЛЕП ОД РЕГИСТЕРОТ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Правилникот за регистрација на стопанските претпријатија на инвалидските организации објавува:

Да се од регистарот на стопанските претпријатија на инвалидските организации на страна 21 избрише претпријатието Инвалидско хотелско угостителско претпријатије со седиште во Прилеп, затоа што истото врз основа решението на Управата бр. 2289 од 30 XII 1949 година е ликвидирало.

Бр. 3860 од Министерството на финансии на НРМ 13 IV 1950

II—9—160

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА РАБОТНИЧКО-СУЖБЕ- НИЧКИОТ РЕСТОРАНТ СО СЕДИШТЕ ВО ТЕТОВО

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Тетово во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на гр. Тетово бр. 6404 од 22-IV-1950 год. избришан е од регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење како ненадлежно регистриран Градскиот работничко-службенички ресторант со седиште во Тетово.

Од Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Тетово 3-V-1950 год. Бр. 6404

II—10—184

ЛИКВИДАЦИИ

ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ НА ЕДРО СО СЕДИШТЕ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решението на Владата на НРМ бр. 193 од 7 IV 1950 година Трговско претпријатије за промет со текстил и обув-

ки на едро со седиште во Титов Велес е престанало со својата работа и се навоѓа во ликвидација од 1 април 1950 година.

Трговското претпријатие за промет со тестии и обуки на едро со седиште во Титов Велес, во ликвидација го заступува, потпишува, издолжува и раздолжува Ванчо Настев, претседател на комисијата, Лазар Горев и Лица Алексова членови на комисијата.

МАЛИ ОГЛАСИ

СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЛИДНИ СЛЕДНИТЕ ИЗГУБЕНИ РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Оружен лист Бр. 2989 издаден од Поверенство за внатрешни работи при Г.Н.О. на III-реон во Скопје — Славко Јовчев село Долно Соње — Скопје

IV-9-163

Сообраќајна книшка на аутомобил марка "Шкодра" Рег. бр. 188 — Универзитет Ректорат — Скопје

IV-9-164

Сообраќајна книшка на велосипед рег. бр. 10868 издадена од Сообраќајна милиција — Скопје — Ангел Здравев Велков — Скопје

IV-9-167

Свидетелство за завршен IV-разред женска гимназија во Скопје през — 1947/48 год. на Добринка С. Петровска од село Горно Лисиче — Скопје

IV-9-170

Ударничка карта Бр. 6811/49 издаден од Претпријатие "Пролетер" во Скопје на Кемал Тус од Скопје ул. 18 бр. 22

IV-12-216

Боравок бр. 3524 издаден од Поверенство за внатрешни работи во Скопје на Драгутин Величковски од Скопје ул. Сутјеска бр. 28

IV-12-220

Боравок бр. 3648/49 год. издаден од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор на I-реон во Скопје на Цвета Антуловска од Скопје ул. 291 бр. 3

IV-12-228

Дозвола за боравок бр. 4455/48 год. издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор на I-реон во Скопје на Панаговиќ С. Чedomир од Скопје ул. 249 бр. 24

IV-13-232

Одјавница издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Тетово на Стојан Глешиќ од село Брвеница — Тетово

IV-13-234

Работничка книшка издадена од фабрика "Мичурин" во Скопје на Бајрам Идар Усеин од Скопје ул. 126 бр. 43

IV-13-235

Три облигации за народен заем по (1000) динари издадени од Државна инвестициона банка во Скопје на Секула П. Шаровски од Скопје ул. 487 бр. 5

IV-13-236

Дозвола за боравок во Скопје под бр. 2694/48 год. и пријавница издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор на I-реон во Скопје на Благоје Димчевски од Скопје.

IV-13-239

Работничка книшка Бр. 1555690 издадена од Поверенство на трудот при Градскиот народен одбор на I-реон во Скопје на Јордан Трајковски од Скопје ул. 71 бр. 5

IV-13-241

Саобраќајни книшки за камиони издадени од Сообраќајниот сектор во Скопје М-1-868/ М.О.809/, М 14 8/

М.1733/ М.1469/ М.2018/ М.-760/ М.1456/ на Претпријатие за јавен аутооттранспорт — Скопје

IV-21-406

Потрошачка карта за исхрана II група Бр. 1063 за 1950 год. издадена од Министерството на внатрешни работи на НРМ во Скопје на — Панајот Танковски од Скопје ул. 4 бр. 41

IV-34-460

Ученическа книшка Бр. 19 издадена од Неполна гимназија "К. Јосифовски Питу" во Скопје на Китанова Надежда од Скопје ул. 464 бр. 53

IV-34-464

Ученическа книшка Бр. 21 издадена од Неполна гимназија "К. Јосифовски Питу" во Скопје на — Китанова Мирослава од Скопје ул. 464 бр. 53

IV-35-465

Свидетелство за завршен I-разред учителска школа на Цвета Страхилова Тренева од Штип ул. Хр. Тодоров Карпуш бр. 8

IV-23-431

Дозвола за носење на оружје Бр. 6895 од 23-XII-1949 год. издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје на Имер Целадин Јахја од село Студеничани — Скопје

IV-35-471

Потрошачка карта за храна за 1950 год. издадена од Поверенство за внатрешни работи во Прилеп "Г-1" бр. А.А. 1128 на Аца и "Г-1" А.А.1129 на Нона "Д-2" бр. 1494 на Тодор и "Д-2" бр. 1495 на Виолета и Владо Г. Филиповски од Село Варош — Прилеп

IV-35-473

Дозвола за боравок Бр. 4533 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Косара Трајанова од Скопје ул. Октомвриска бр. 38

IV-35-477

Чланска книшка издадена од Железничка кооперација во Скопје на Бошко Јањевски од Горче Петров

IV-35-480

Одјавница издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје на Велика Милошевска од Скопје ул. 587 бр. 24

IV-35-482

Саобраќајна книшка на камион марка "Прага" Рег. бр. 0759 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје на Мукаетовски Војо од Скопје ул. Кочо Рацин бр. 3

IV-36-485

Дозвола за боравок во Скопје бр. 4783 издадена од Централна пријавница во Скопје на Лазо Недевски од Скопје ул. Молотов бр. 32

IV-36-486

Регистерска табла Бр. 1555690 издадени од Сообраќајна милиција во Скопје на Расим Ибиш од Скопје ул. 171 бр. 17-а

IV-13-242

Книшка од точак бр. 4055 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје на Душко Василевски—Средно техничко школо

IV-14-260

Регистарски табли од аутомобили марка "Цип" рег. бр. М-1-64 од 1949 год. и саобраќајна книшка дел бр. 119 од 15-I-1949 год. на аутомобил марка "Адлер" Рег. бр. М-1-845 на Генерална дирекција на електростопанство на НРМ — Скопје

IV-15-267

Работничка книшка издадена од Поверенство за трудот на I-реонски народен одбор во Скопје на Војо Михајловиќ од Скопје ул. Прага бр. 34

IV-10-172

Велосипедска саобраќајна книшка Рег. бр. 0869 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје на Стојан Ѓорѓевски од Скопје ул. 39 бр. 46

IV-6-100

Студенски индекс бр. 209 издаден од Технички факултет во Скопје на Драги И. Трајковски од Скопје
Л. Ленинградска-9 IV-6-104

Студенски индекс бр. 118 издаден од Пољ. и шумарство во Скопје на Ристо Иванов Лазановски од Скопје
ул. Орце Николов бр. 99 IV-6-106

Работничка книшка издадена од фабрика "Карпуш" во Скопје на Димо Мамутов од Скопје IV-6-107

Одјавница издадена од Поверенство за внатрешни работи при Ново Градиште—Словенија на Бранко Г. Павловски од Г'орче Петров IV-6-112

Исписница за храна издадена од Дирекција граѓевин. омладина Аутопут во Ново Градиште на Бранко Г. Павловски од Г'орче Петров IV-6-112

Оружен лист Рег. бр. 101 од 1949 година издаден од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп на Милан К. Трајковски од село Ораховец—Прилеп IV-4-72

Велосипедна книшка Рег. бр. 1512/49 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје на Димитар Џидров од Скопје ул. 247 бр. 7 IV-7-120

Режиска карта издадена од железничка страница во Г'орче Петров на Емрула Рамадан Селими од село Бојане—Г' Петров IV-7-123

Велосипеоска регистарска табла Рег. бр. М — 3628 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје на Љупчо М. Г'орѓиовски ул. Прага бр. 9 IV-7-132

Потврда за работничка книшка издадена од Градски народен одбор на IV—реон во Скопје на Хазир З. Реџеп од Скопје IV-8-146

Инвалидско решење издадено од Министерство за социјални грижи Инвалидска комисија во Скопје на Јован Петрушев од Скопје ул. Орце Николов бр. 73 IV-8-148

Објава бр. 104 издадена од Филозофски факултет во Скопје на Тефик Таип од Скопје ул. 58 бр. 39 IV-8-149

Ученическа книшка бр. 9 за IV клас гимназија од полна гимназија "Цветан Димов" во Скопје на Здравко Богдановски од Скопје ул. 323 бр. 3 IV-8-151

Потрошачка карта II-категорија на Велко М. Тасевски од Скопје ул. 86 бр. 18 IV-8-141

Ученическа книшка бр. 46 издадена од женска гимназија во Скопје на Пандура Симонова од Скопје ул. 464 бр. 34 IV-9-155

Индекс Бр. 1318 издаден од Филозофскиот факултет во Скопје на Петар Милковиќ од Скопје ул. 11 октомври бр. 50 IV-9-158

Работничка книшка бр. 815275 на Барија Барничани од Скопје IV-9-160

Работничка книшка бр. 160079 "А" издадена од Управата за работна сила Т. Велес на Пуличев А. Панче од Т. Велес IV-19-359

Книшка од велосипед рег. бр. 3378 издадена од Саобраќајната милиција во Скопје на Зем. шумарски факултет — Скопје IV-19-359

Регистарска табла на камион марка "Шкода" рег. бр. М-0595 издадена од Саобраќајна милиција — Скопје Претпријатие за Јавен ауто-транспорт — Скопје IV-76-1254

Свидетелство за завршен II клас гимназија во Скопје — Милица Пандиловска — Скопје IV-76-1258

Свидетелство за завршен IV — разред основно школо — Коце Николов Стојанов — Штип ул. Опалченска — 18 IV 78 1282

Индустриска книшка под бр. 2234 издадена од Железн. ауто оддел — Скопје — Благоја Димитровски Скопје IV-78-1300

Свидетелство за завршен II-клас гимназија издадено од полна машка гимназија — Скопје Илија Трајковски — Скопје IV-79-1301

Велосипедна книшка под бр. 3360 издадена од Сообраќајна милиција — Скопје Михајло Т. Митрески — Скопје IV-79-1302

Колска книшка под бр. 572 од аутомобил "Дач" издадена од Сообраќајна милиција — Завод Геолошки институт — Скопје IV-79-1305

Колска книшка издадена од Сообраќајна милиција под бр. М-1049 марка "Адфел" — Завод Геолошки институт — Скопје IV-79-1306

Колска книшка под М-3-165 од кола Б.М.В. издадена од Сообраќајна милиција — Скопје — Завод Геолошки институт — Скопје IV-79-1307

Колска книшка под М-3-011 од моторцикла Д.К.В. издадена од Сообраќајна милиција — Скопје — Завод — Геолошки институт — Скопје IV-79-1308

Режи карта бр. 7783 издадена од ложионица — Скопје — Атанас Трајков Тасески — Скопје IV-79-1313

Објава за намаление по железниците издадена од Технички факултет — Пантелеј Д. Митков — Скопје IV-79-1316

Работничка книшка издадена од Ложионица во Г'орче Петров — Иван Ст. Велковски од Г'орче Петров IV-80-1320

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-1994 делов. бр. 1554 издадена од сообраќајна милиција во Скопје Муртезан Еминов од Скопје ул. 118 бр. 13 IV-80-1325

Сообраќајна книшка од велосипед Рег. бр. М-4429 деловоден бр. 629/50 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Бошко Д. Костадиновски од село Долно Нерези — Скопје IV-80-1226

Похвала бр. 704 од 22-XI-1949 год. издадена од III-реон во Скопје на Шаља Муарем од Скопје IV-80-1327

Регистарска табла на кола марка "Фијат" Рег. бр. М.О. 729 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатие за јавен ауто транспорт — Скопје IV-80-1330

Овластително за коларо-ковачко издадена од Градски народен одбор — Скопје на Екрем К. Мустафа од Скопје ул. 365 бр. 13 IV-81-1341

Работничка книшка бр. 2376274 и калфинско свидетелство за завршен Метало-стругар издадена од фабрика Титов Завод — Скопје на Киро Анастасовски Скопје ул. 127 бр. 7 IV-116-2089

Пасош за крава и теле на Мифтар Ибраим — Скопје ул. "152" бр. 1 IV-118-2116

Свидетелство за завршен III клас гимназија во Радовиш на Иван К. Лукарот село Подареш — Радовиш IV-119-2120

Сообраќајна книшка на кола Рег. бр. 387 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Раим Куртов Сулејмановски — Скопје ул. "118" бр. 317 IV-119-2112

Сообраќајна книшка на велосипед Рег. бр. М-2498 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Јах Рох — Широка — Скопје IV-119-2126

Дозвола за боровок во Скопје под бр. 6931 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Владимир И. Василевски — Скопје ул. "Гоце Делчев" бр. 17 IV-127-2274

Велосипедна сообраќајна книшка Рег. бр. М-2885 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Кадри Мустафа Селим — Скопје ул. "146 Бис" бр. 12 IV-129-2328

Велосипедска сообраќајна книшка бр. 1879 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Панче Ангелов Градичански — Скопје IV—130—2333

Дозвола за боровок бр. 6959 1948 год. издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Ладислав Палфи — Скопје IV—116—2072

Свидетелство за завршен III клас учителска школа во Скопје на Киро Гурчиноски — Скопје ул. "Хр. Ботев" бр. 2 в IV—116—2074

Свидетелство за завршен II клас учителска школа во Скопје на Илија Иленов — Скопје ул. "Сталинградска" бр. Регистарска табла бр. М-0608 издадена од Сообраќај- 69 IV—116—2077

на милиција во Скопје на претпријатие за превоз на патници "Пролетер" — Скопје IV—119—2131

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-4197 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Томе Јаневски — село Драчево — Скопје IV—119—2137

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. 4662 Деловоден бр. 645 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Страхил И. Стојанов — село Арачиново — Скопје IV—120—2139

Работничка книшка бр. 2461375 издадена во Белград на Слободан Илиев Петровски — Прилеп ул. "112" бр. 8 IV—120—2149

Свидетелство за завршен VIII разред гимназија на Исак Кумборац Скопје — ул. "131" бр. 12. IV—120—2144

Работничка книшка бр. 23944553 издадена од Поверенство на трудот при I-реон во Скопје на Кимет Ј. Јашаров — Скопје IV—121—2158

Дозвола за боровок во Скопје издаден од Централна пријавница под бр. 7643 на Шерафедин С. Оли — Скопје IV—121—2171

Дозвола за боровок во Скопје под бр. 2177 издадена од Централна пријавница во Скопје на Страхил Пеески — Скопје ул. "М. Коњев" бр. 51 IV—121—2175

Работничка книшка издадена од фабрика "Оптика" во Загреб на Милка Јовановиќ — Скопје ул. "Љуботенска" бр. 4 IV—122—2182

Свидетелство за завршен I-клас гимназија издадена од Женска гимназија во Скопје на Крсте Рајчевски — Скопје ул. "29 ноември" бр. 49 IV—123—2201

Боровок под бр. 7024/50 год. издаден од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Трајанка Д. Илчева — Скопје ул. "Цветан Димов" бр. 135. IV—123—2205

Свидетелство за завршен VII клас гимназија издадено од Прва машка гимназија во Скопје на Петко Вучков — Скопје ул. "31" бр. 7 IV—125—2204

Работничка книшка на Благој М. Ванчевски, колар при Столарско стопанство "Вардар" с. Градско — Титов Велес IV—47—697

Диплома за завршена мала матура бр. 828 од 28-VIII-1949 год. на Драги В. Стојанов — Штип ул. "Васил Доганџиски" бр. 44 IV—106—1863

Регистарска табла на велосипед Рег. бр. М-4195 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Градско претпријатие за сточна храна — Скопје IV—110—1952

Работничка книшка бр. 1402936 издадена од Поверенство на трудот во Тетово на Нуи Иса Гарип село Речица — Тетово IV—110—1962

Потрошачки карти за храна издадени од Министерство за внатрешни работи на НРМ во Скопје "Д-1" на Џемаил бр. 1270 и текстилна карта бр. 2118 на Рамиз Дурмишевски — Скопје ул. "82" бр. 10 IV—111—1985

Потврда за работничка книшка издадена од Поверенство на трудот во Куманово на Шабан Асанов Бајрамов село Винци — Куманово IV—112—1991

Потврда за работничка книшка издадена од село Вртишо — Врање на Чедомир А. Ѓорѓиевски село Бутез — Скопје IV—112—1992

Регистарска табла на велосипед бр. М-3900 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Муаремоски Сејфула од Скопје IV—112—1995

Потрошачка карта за храна II категорија ТЦ бр. 835 и Г НН бр. 945 издадени од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кавадарци на Лазо Чамев матичар село Бегништа — Кавадарци IV—112—1998

Работничка книшка издадена од ложилница во Ѓорче Петров на Панче Митевски — Скопје ул. "58" бр. 19 IV—112—2000

Работничка книшка бр. 2825802 на Вера А. Григоријева — Скопје IV—113—2019

Школски свидетелства за завршен I и II разред гимназија на Блаже Секуловски — Скопје IV—113—2020

Дозвола за боровок Бр. 302/49 год. издадена од Поверенство на внатрешни работи при I-реон во Скопје на Керими Јусуф — Скопје ул. "Прашка" бр. 44 IV—113—2022

Свидетелство за завршен III разред гимназија издадено од Смесена гимназија во Скопје на Павле Божиновски — Скопје IV—113—2023

Текстилна книшка бр. 2181 издадена од Претпријатие "Опскрба" во Скопје на Васе Мишовски — Скопје ул. "17" бр. 57 IV—114—2024

Книшка од велосипед под бр. 5950 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Страхил Николов — Скопје ул. "428" бр. 9 IV—114—2026

Работничка книшка Бр. 1604192 издадена од ОНО — Поверенство на трудот — Гевгелија на Мустафа Асан Асков село Казандол — Гевгелија IV—115—2053

Документи издадени од "Опскрба" во Скопје текстилна книшка бр. 1908, потрошачка книшка за храна бр. 1741 на Лазо Ј. Петровски — Скопје ул. "Аце Мирчев" бр. 95 IV—115—2058

Одјавница издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV-реон во Скопје на Драгутин Никлиќ — Куманово ул. "Стредорек" бр. 14 IV—116—2063

Пратеничка книшка Бр. 2 издадена од Народното собрание на Народна Република Македонија во Скопје на Адем Демир Алем село Групчин — Тетово IV—116—2070

в Работничката книшка Бр. 1363628 издадена од Државни монопол — Скопје на Ејубоски Сали Реџеп — Скопје.

Текстилни карти II-категирија издадени од Министерство за внатрешни работи Скопје "Г" на Сута и на Ценов-

ски Јованов Борис Скопје IV—11—197

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. 3893 издадена од Сообраќајна милиција Скопје на Благој Младенов Илиев Скопје. IV—15—279

Уверение за калфински браварски испит издадено од Поверенство за трудот при ГНО Скопје на Никола С. Неделковски Скопје. IV—15—284

Работничка книшка Бр. 858312 издадена од "Жегран" Скопје на Ангел Петровски Скопје IV—17—313

(16) парчиња житни потврди издадени од Државно полјопр. добро село Црвенка — Бачка на Новески Ѓорѓија с. Косово — Бродско IV—17—515

Сообраќајна книшка за кола марка "Бионка" рег. бр. М-0782 издадена од Сообраќајни отсек Скопје — Градско претпријатие за автопревоз — Скопје IV—17—318

Сообраќајна книшка на велосипед рег. бр. М-0839 издадена од Сообраќајни отсек на Стојан Теновски Скопје IV—17—319

Свидетелство за завршен IV клас гимназија во Скопје през 1948/1949 год. на Димушевски Александар Скопје IV—17—320

Книшка за велосипед Бр. 230 издадена од Сообраќајна милиција Скопје на Киро Стефановски Скопје ул. Питу Гули Бр. 21 IV—17—323

Сообраќајна книшка за велосипед рег. бр. Б-3292/29 издадена од Сообраќајни отсек Скопје на Антон Ц. Величковски Скопје. IV—19—365

Велосипедска книшка рег. бр. 2687 издадена од Сообраќајни отсек во Скопје на Ајдин С. Јахја од Скопје IV—19—369

Работничка книшка Бр. 1578349 на Јашар Незери Тетово ул. Штипска Бр. 50 IV—20—370

Сообраќајна книшка на велосипед деловодни бр. 2286 рег. бр. М-3064 издадена од Сообраќајни отсек Скопје на Шуамб Идриз Халил Скопје IV—20—378

Регистарска табла на кола "Кипердач" рег. бр. М — 0655 издадена од Сообраќајни отсек Скопје — Градежно претпријатие "Влајница" Скопје IV—20—379

Велосипедска сообраќајна книшка дел. Бр. 1482 рег. Бр. М-4507 издадена од Сообраќајни отсек во Скопје на Велковски А. Милош Скопје IV—20—382

Патни лист вид пасован издаден од Југословенската легација Софија на Христа Аврамовска Скопје IV—20—383

Работничка книшка под бр. 727 издадена од Поверенството на трудот на Рамадан Бектеш Скопје IV—20—388

Режи карта издадена од железница Скопје на Миодраг Н. Стаменковиќ Скопје IV—21—391

Сообраќајна книшка на велосипед рег. бр. М-2970 издадена од Сообраќајни отсек Скопје на Сулејман Ц. Шериф Скопје IV—21—392

Уверење за храна издадено од Војни отсек Тетово на Илијас Сали Скопје IV—21—393

Работничка книшка издадена од Претседателство на Владата на НРМ Скопје на Трајко С. Илиевски Скопје IV—21—403

Велосипедска сообраќајна книшка рег. бр. М-2939 издадена од Сообраќајни отсек Скопје на Трајан Д. Мисердовски Скопје IV—22—415

Сообраќајна книшка на кола "Адлер" рег. бр. 5503 издадена од Поверенството за сообраќај Скопје на Претпријатието за поправка на автомобили "Автопромет" — Скопје

(4) обезбеници по 500 дин. за народни заем издадени од Држав. инвестициона банка Скопје на Гио В. Илиев с. Стојковци — Скопје IV—22—421

Текстилни карти под бр. 49 за први период 1950 год. на Стефана, Радомирка, Бранка, Драга, издани од В. П. 9150/29 и карти за храна Бр. 1110 за I период 1950 год. на Драча Стеван Кичево В. П. 9150/29 IV—23—428

Пасош за маска на Муарем Хасан Скопје IV—18—340

Работничка книшка Бр. 2382760 издадена од Градско претпријатие за хотели Скопје на Јаша Идризова Скопје IV—18—343

Свидетелство за завршен II клас учителска школа во Скопје на Јане Јовановски — Скопје ул. "Страшо Пинџур" бр. 35 IV—125—2241

Свидетелство за завршен III клас гимназија во Битола на Петар Д. Христовски — Битола ул. "Дикова" бр. 31 IV—125—2249

Работничка книшка издадена од Тутуновата станица во Скопје на Стојна Кучева — Скопје ул. 212 бр. 28 IV—135—2251

Работничката книшка деловоден бр. 816 серија бр. 2390890 издадена од Поверенство на трудот при ГНО — Куманово — на Цона Димитрова — Куманово ул. "Хр. Карпун" бр. 60 IV—126—2259

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-4138 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Земјоделска работна задруга село Бардовици — Горче Петров IV—126—2266

Криминално свидетелство на Амди Џемаилов Абазов — Скопје IV—127—2272

Дозвола за боравак во Скопје издадена од Централна пријавница во Скопје на Амди Џемаилов Абазов — Скопје IV—127—2273

Дозвола за боравак во Скопје под бр. 242 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО на I-реон — Скопје на Илијас Адем Селимовски — Скопје ул. "156" бр. 7 IV—107—1882

Потрошачка карта за текстил под Бр. 1955 категорија II издадена од Министерството на внатрешни работи на НРМ — Скопје на Коле Петрушевски — Скопје ул. "164" бр. 26 IV—107—1887

Работничка книшка под бр. 2390995 деловоден бр. 716 издадена од Местен совет во Куманово на Тефик Сали — Куманово ул. "9 септември" бр. 4 IV—107—1889

Работничка книшка бр. 825609 деловоден бр. 841 издадена од Местен совет во Куманово на Крсто Герасимовски од Куманово IV—107—1890

Индекс издаден од Земјоделско шумарски факултет во Скопје на Живко Перишко — Скопје IV—108—1898

Велосипедска сообраќајна книшка под Рег. бр. 1025 бр. 4968/49 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Кадри Умер Асана — Скопје IV—108—1800

Возачка книшка од моторцикл издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Кочаниевски П. Горги — Скопје ул. "175" бр. 8 9061—801—A1

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-1231 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Петко Божинов — Скопје ул. "124" бр. 70 IV—109—1231

Документи издадени од Државна реална гимназија во Лек — Космет през 1935/36 год.: Свидетелство за завршен VIII клас и диплома за положен виши течајни испит на Владимир Л. Пејовиќ — Куманово ул. "Ангел Шалче" 11 IV—109—1915

Дозвола за боравак во Скопје под бр. 2366 издадена од Централна пријавница на Атифе Рустем Абио — Скопје ул. "148" бр. 127 IV—109—1916

Потрошувачка карта за храна за 1950 год. под бр. 1181-Ц издадена од Дирекција "Опскрба" во Скопје на Зора Николовска — Скопје ул. "13 ноември" бр. 5 IV—109—1923

Дозвола за боравак и пријавница издадени од Поверенство на внатрешни работи за I-реон во Скопје на Стејан Н. Николовски — Скопје IV—110 1941

Студентски индекс под бр. 1101 издаден од Филозофски факултет во Скопје на Анастасија Зисова — Скопје ул. "Енгелсова" бр. 9 IV—110—1945

Дозвола за сечење на дрва издадена од Местен народен одбор с. Кучевиште на Јован Д. Сурлов село Љубаниште — Скопје IV—87—1478

Работничка книшка под бр. 160079-A деловоден бр. 2424 издадена во Титов Велес на Панче А Пулчић — Цитофер — Титов Велес IV—18—348

Сообраќајна книшка Рег. бр. 92 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Штип на Работна земјоделска задруга "Црвена звезда" село Лезово — Штип IV—62—993

Велосипедска сообраќајна книшка деловоден бр. 5/19 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Градско стопанско претпријатие "Градски сервис" — Скопје IV—97—1670

По рошачка карта издадена од М. В. Р. бр. 1867 II категорија на Стефка Спинова — Битола ул. "Кичевска" бр. 17 IV—96—1632

Сообраќајна книшка под бр. 2345 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Ариф К. Иљаз фабрика "Пролетер" — Скопје IV—98—1689

Регистарска таблица JA a-92-98, "A" 93-01, "T" 43-30, "O" 41-07 на Војна пошта 7116 — Скопје IV—100—1733

Објава за патување со намаление издадена од Земјоделско шумарски факултет на 3 I 1950 год. под бр. 2 на Стефан Р. Карев — Скопје IV—101—1740

Свидетелство за IV одделение под рег. бр. 341/35 издадено од основно училиште Св. Кирил и Методи на Виктор Чалаковиќ — Скопје ул. "406" бр. 13 IV—101—1753

Работничка книшка Бр. 2374749 издадена од Тутуновата станица — Куманово на Мика П. Доцева — Куманово ул. "Плачковац" бр. 45 IV—102—1764

Регистарска табла од камион марка "Зис" Рег. бр. 95-93 од приколица Рег. бр. Е. 98-03 на Војна пошта 3702 — Скопје IV—102—1768

Работничка книшка Бр. 1584299 издадена од Државно претпријатие Хром рудник во Горче Петров на Акиф Ракиб село Копаница — Горче Петров IV—102—1772

Сообраќајна книшка од велосипед Рег. бр. 5230 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Јордан Колев — Скопје ул. "Московска" бр. 46 IV—104—1807

Уверење за полагање мајсторски испит за ориентален послатичар издадена од занаетско удружение во Будимпешта — Унгарија на Мифтаровиќ Раман Веселин село Чергане — Гостивар IV—104—1811

Огудентска легитимација Бр. 1121 издадена од Филозофски факултет — Скопје на Блага Бицовска — Скопје ул. "Ленинова" бр. 46 IV—105—1817

Работничка книшка Бр. 1567715 издадена од Претпријатие за обработка на тун — Титов Велес на Невена Б. Георгиева — Титов Велес ул. "Белградска" бр. 27 IV—105—1841

Велосипедска сообраќајна книшка Бр. 4448/49 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Мице Н. Мицев — Скопје ул. 518 бр. 13 IV—105—1848

Потврда бр. 302 за работничка книшка издадена од Поверенство на трудот при ГНО — на I-реон во Скопје на Салаја Салиева — Скопје IV—105—1851

Велосипедска сообраќајна книшка деловоден бр. 4178 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Ѓодо Т. Јаџев — Скопје ул. "19" бр. 42 IV—107—1874

Инвалидска повластица за пола возна карта издадена од Штаб III-армија во Нови Сад на Милан И. Кајчиновиќ — Скопје IV—107—1876

Службеничка книшка бр. 163 на Никола С. Николов — Местен народен одбор с. Лисиче — Титов Велес IV—61—973

Кантарска потврда бр. 62569 издадена од Памучна станица во Струмица за предаден 3.901 кгр. памук на име Селанска работна задруга село Сучево — Струмица IV—77—1365

Свидетелство за завршен IV-разред основно школо на Киро Поп Трајков — Штип ул. "Љубо Иванов" бр. 20 IV—87—1489

СОДРЖИНА

	Страна
Судски огласи	1
Регистрации на државни стопански претпријатија	2
Промени во регистрот	4
Ликвидации	6
Мали огласи	7

158

Предвид на тоа што на одборникот и на неговиот заменик од 45 изборна единица на гр. Битола им престанал мандатот поради промена на пребивалиштето нон од подрачјето на Градскиот народен одбор — Битола, тоа на основание на чл. 9 во врска со чл. 5 точ. 2 и став последен од Законот за избор на одборници на народните одбори, Извршниот одбор на Г.Н.О. — Битола, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се распишуват избори за еден одборник и заменик на 45 изборна единица на гр. Битола, на ден 27 август 1950 год.

За распишувањето на овие поединечни — дополнителни избори да се извести Президиумот на Народното собрание на НР Македонија.

159

ЗАПИСНИК

ОД II-ТА СЕДНИЦА НА VII РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНО НА 5 ЈУНИ 1950 ГОДИНА

Претседава: Претседателот Д-р Димитар Несторов

Секретар: Владо Малески.

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори II-та седница на VII редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 10,40 часот.

Прочитаниот записник од I-та седница Собранието го прими без забелешка.

На предлог на Претседателот, Собранието одобри отсуство на народните пратеници: Стојче Поповски и Д-р Александар Дума.

Претседателот објавува да се преминува на првата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на законот за избор на народни пратеници за Народното собрание на Народна Република Македонија. Претседателот го покани одборскиот известител да го поднесе извештајот на законодавниот одбор. Известителот Емануил Чучков го прочита одборскиот извештај. Претседателот отвори дискусија. Зборуваа Димче Беловски "за". Потоа Претседателот предлогот го стави на гласање. Собранието гласајќи со дигање раце едногласно го усвои законскиот предлог во целина. Претседателот објави дека Законот за избор на народни пратеници за Народното собрание на Народна Република Македонија е примен од Собранието.

Потоа се преминува на втората точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за административно-територијалната подела на НРМ. Претседателот го покани одборскиот известител да го поднесе извештајот на Законодавниот одбор. Откога известителот Душко Лукаревски го прочита одборскиот извештај, Собранието гласајќи со дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. Претседателот објави дека Законот за изменување и дополнување на Законот за административно-територијалната подела на Народна Република Македонија е примен од Собранието.

Претседателот објави дека се преминува на третата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на за-

конот за Илинденската споменица и го покани одборскиот известител да го поднесе извештајот на Законодавниот одбор. Известителот Душко Лукаревски го прочита одборскиот извештај. Потоа експозе даде другарот Даре Џамбаз, министер на финансите; а во дискусијата зборуваа другарите: Александар Маргулов "за", Лазар Танев "за", Емануил Чучков "за", Мито Зафиров "за" и Благој Ѓорѓиевски "за". После ова предлогот се става на гласање, а Собранието гласајќи со дигање раце го усвои предлогот во целина. Претседателот објави дека Законот за илинденската споменица е примен од Собранието.

Потоа се преминува на четвртата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на законот за созбивање на молската штета. Претседателот го покани одборскиот известител да го поднесе извештајот на Одборот. Откога известителот Емануил Чучков го прочита извештајот, Собранието гласајќи со дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. Претседателот Д-р Димитар Несторов објави дека Законот за созбивање на молската штета е примен од Собранието.

Се преминува на петтата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на законот за слатководното рибарство. Претседателот го покани одборскиот известител да го поднесе извештајот на Законодавниот одбор. Известителот Д-р Стерјо Боздов го прочита одборскиот извештај. Другарот Васил Ѓорѓов, министер на државните земјоделски стопанства, поднесе амандмани на законскиот предлог. Потоа истиот даде експозе. Претседателот го стави законскиот предлог на гласање. Собранието гласајќи со дигање раце го усвои предлогот во целина. Претседателот објави дека Законот за слатководното рибарство е примен од Собранието. Претседателот објави дека седницата ја прекинува а ќе ја продолжи во 17 часот.

Седницата продолжува во 17,15 часот. Претседателот објави дека се преминува на шестата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на законот за старателството, и го покани известителот на Законодавниот одбор да го прочита одборскиот извештај. Известителот Д-р Стерјо Боздов го прочита извештајот. Потоа експозе даде Реиз Шакир, министер на социјалните грижи. Претседателот предлогот го стави на гласање, а Собранието гласајќи со дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. Претседателот објавува дека законот за старателството е примен од Собранието.

Потоа се преминува на седмата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на законот за одржување на станбените згради. Претседателот го покани одборскиот известител да го поднесе извештајот на законодавниот одбор. Известителот Д-р Стерјо Боздов го прочита извештајот. Потоа експозе даде Кемал Сејфула министер-претседател на Советот за комунални работи и локална индустрија. После ова Претседателот го стави законскиот предлог на гласање, а Собранието гласајќи со дигање раце го усвои во целост. Претседателот објави дека законот за одржување на станбените згради е примен од Собранието.

Се преминува на осмата точка од дневниот ред: претрес на предлогот на законот за државјанство на Народна Република Македонија. Претседателот го покани одборскиот известител да го поднесе извештајот на Законодавниот одбор. Откога известителот Емануил Чучков го прочита извештајот, Собранието гласајќи со дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. Претседателот објави дека Законот за државјанството

на Народна Република Македонија е примен од Собранието.

Се преминува на деветтата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на законот за имотните односи на брачните другари. Претседателот го покани одборскиот известител да го поднесе извештајот на Законодавниот одбор. Откога известителот Емануил Чучков го прочита извештајот, Собранието гласајќи со дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. Претседателот објави дека Законот за имотните односи на брачните другари е примен од Собранието.

Потоа се преминува на десетта точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на одлуката за потврдување на уредбите на Владата на НРМ. Откога Претседателот Д-р Димитар Несторов го прочита Предлогот на одлуката на Народното собрание на НРМ, Собранието гласајќи со дигање раце едногласно го усвои овој предлог, а со тоа ги потврди сите уредби што ги донесе Владата на НРМ во периодот од 30 јануари до 31 мај 1950 година врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на НРМ за донесување уредби по прашања од народното стопанство и обновата на земјата. Претседателот објави дека поднесените уредби донесени во периодот од 30 јануари до 31 мај 1950 година се потврдуваат едногласно од Собранието.

Се преминува на единаестата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот за одобрување и потврдување на указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ. Откога секретарот на Народното собрание Владо Малески го прочита писмото од Президиумот на Народното собрание на НРМ бр. 715 од 5 јуни 1950 година, Собранието врз основа на чл. 73 од Уставот на НРМ едногласно ги потврди указите што ги донесе Президиумот на Народното собрание во периодот од V-то вонредно до VII-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ, и тоа: Указ бр. 9 од 8-II-1950 година за основање Министерства на Владата на Народна Република Македонија; Указ бр. 10 од 8-II-1950 година; Указ бр. 11 од 8-II-1950 година за поставување министри во Владата на НРМ; Указ бр. 14 од 23-IV-1950 год. за укинување Министерството за индустрија и рударство и Министерството за електростопанство и за основање на Генерална дирекција за метална индустрија, Генерална дирекција за неметали, Генерална дирекција за хемиска индустрија, Генерална дирекција на индустријата за текстил и кожи, Генерална дирекција за прехранбена индустрија, Генерална дирекција за дрвна индустрија и Генерална дирекција за електростопанство; Указ бр. 15 од 23-IV-1950 год. за основање на Комитет за локална индустрија и занаетчиство и Комитет за комунални работи од досегашното Министерство за комунални работи и локална индустрија; Указ бр. 16 од 23-IV-1950 год. за оснивање на Совет за земјоделие и шумарство, Совет за промет со стоки, Совет за прерботувачка индустрија и Совет за енергетика и екстрактивна индустрија; Указ бр. 17 од 23-IV-1950 год. за разрешување и поставување министри во Владата на НРМ; Указ бр. 18 од 23-IV-1950 год. за основање на Стопански совет на Владата на Народна Република Македонија; Указ бр. 19 од 23-IV-1950 год. за поставување на претседател на стопанскиот совет на Владата на НРМ; и Указ бр. 22 од 5 јуни 1950 година. Претседателот објави дека указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ

донесени во периодот од V-то вонредно до VII-то редовно заседание на Народното собрание се одобрени и потврдени од Собранието.

Потоа Претседателот Д-р Димитар Несторов во 18 часот ја заклучи втората седница и VII-то редовно заседание на Народното собрание со одобрение од Собранието да можат Претседателот и Секретарот да го потпишат и објават записникот од II-та седница.

Претседател,
Д-р Димитар Несторов с. р.

Секретар,
Владо Малески, с. р.

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ"

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија отпочна со издавање на "Народна власт" списание по прашања од изградбата на народната власт.

Списанието ќе излегува месечно еднаш. Првиот број излезе од печат при крајот на месец јули о.г.

Се известуваат сите претплатници на "Службен весник на НРМ" кои имаат желание да се претплатаат на списанието "Народна власт" дека претплатаа изнесува 120 дин. за II полугодие 1950 г.

Претплатаата се врши писмено преку администрацијата "Службен весник на НРМ"

Од Администрацијата
на "Службен весник на НРМ"

СОДРЖИНА

Рег. бр.	страна
154	Правилник за изменување на Правилникот за награда на адвокатите — — — — — 163
155	Решение за избори на работнички совети на стопанските претпријатија на Територијата на Народна Република Македонија — — — — — 166
156	Решение за состанување на работничките совети во претпријатијата на свој прв состанок 166
157	Решение за именување комисија на Народна Република Македонија за раководење на работите околу уписот и уплатата на Вториот народен заем — — — — — 166
158	Решение за распишување избори за еден одборник и заменик на 45 изборна единица на град Битола — — — — — 167
159	но заседание на Народното собрание на НРМ одржано на 5 јуни 1950 година — — — — — 167